



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **03/2011**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Општина Центар**

I.1.2)Адреса:**Михаил Чоков бб**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.opstinacentar.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Ненад Крстевски** Адреса на е-пошта:**javninabavki@opstinacentar.gov.mk**

Телефон/Факс:**3203645/3211 089**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на скулптура и рељеф во бронза на македонскиот револуционер Димитар Поп-Георгиев Беровски

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.26**

Рекреативни, културни и спортски услуги

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Општина Центар

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерска документација

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: 4

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5) Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **17.05.2011**

IV.1.2) Број на добиени понуди: **4**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Љеваоница умјетнина Ујевик ДОО**

Адреса на носителот на набавката: **Шумеќански пут бб**

Град или населено место: **Загреб** Држава: **Друго**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **8000000,00 ден.**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **4130000 ден.**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **11.08.2011**